

МАКЕДОНИЈА НА РАСПЕТИЕ

Светската организација и Европската унија имаа зацртана цел за декларација на унитарниот мир и слободен проток на стоки и на луѓе во целиот свет. Тие ја прекршуваат таа декларација со непризнавањето на некои народи и држави како што е Македонија. Нивните претставници, претставниците на некои амбасади ни порачуваат за влез во НАТО и во ЕУ, покрај сите услови, МОРА да најдеме решение за името.

Како можеме да бараме решение за името Македонија, кога таа постои со илјадници години. Харолд Ламб има запишано: "Македонија е дел од тие рани култури каде настанало првото агрикултурно село во Европа, кое датира од околу 6620 година пред нашата ера од тоа време, па во времето на Архелај, Аминта, Филип, Александар, во времето на Римјаните, Самуил, османлиите, Карпош, Илинден, Првата и Втората светска војна - постоеше, постои и ќе постои името Македонија".

Општо познато е дека вистината е нешто што најмногу боли, особено за оние народи и луѓе кои на сметка на други нечесно станале моќни и богати. А, нечесно се збогатија соседите на Македонија со Букурешкиот договор од 10.8.1913 година и денес нашите соседи пројавуваат апетити за проширување на нивните држави, но сите на сметка на Македонија и македонскиот народ.

По нашата земја се шетаат разни претставници на ЕУ и амбасадори на повеќе земји и нè советуваат да бараме компромис за името.

Замислете: Хавиер Солана - Хари Солески; Филип Рикер - Филип Рикалоски; Оли Рен - Оливер Ренцов; Дора Бакојани - Добрила Баколевска итн.

Дали ако на овие луѓе им се обратите со новите имиња ќе ви се јават на повикот? Сигурно не, затоа што не се тие, затоа што имаат свои имиња, свој идентитет, со јазикот како инструмент на мислите треба да ја убедиме Грција да нè остави да бидеме тоа што сме, Македонци. Тоа е потребно не само заради минатото, туку уште повеќе

заради обезбедувањето на горда и спокојна иднина на најсаканите и идни македонски поколенија. За добрососедски односи со сите соседи околу нас, вклучувајќи ја и "лулката на демократијата", Грција, која има демократско управување со полициска администрација, тоа се покажа сликовито со последните немири во Грција, Македонија како единствена праведна и легитимна држава ги внесе во својот Устав сите народи и народности кои живеат во неа. Кај другите наши соседи, кои проповедаат демократија, има Грци по род, чисти Бугари, автохтони Албанци итн. но нема никаков друг народ кој живее во нивните држави.

Претставници на ООН и на ЕУ, разгледајте ја оваа проблематика. Едноставно, Македонија која во древно време имала своја национална цивилизација и култура, а сега Грците се обидуваат да ја избришат и да ја украдат националната култура на македонскиот народ кој постои со илјадници години. А, Македонија е лишена од секаква помош. Моментот за Македонија е критичен, затоа што Македонија е оставена како вдовица; толку грозно ја напуштиле нејзините чеда, дури некои од нив би се согласиле со промена на името само да има позитивно салдо во животот.

Мојата напатена и осакатена татковина ја чека уште еден мрачен танц пред портите на ЕУ и на НАТО. Македонија низ своето постоење од Библија на очајот стана фонтана на цивилизацијата, на која треба многу нации да ѝ се поклонат...

САКАЈТЕ СИ ЈА ТАТКОВИНАТА.

**Гоце Македонски,
Ресен**

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

16. Дионисови слави "Мину Угриновска"

Дионисови слави "Мину Угриновска"
Културен центар "Скрб и утеха-Тиха"
Градска библиотека "Браќа Миладиновци"
27 и 28 февруари 2008 г. поч. 20 часот

Возобновени древни македонски чествувања во чест на Диониса, оваа Божја година по 16. пат. Семакедонски средби во духот на Европа без граници. Обединување на македонската култура од Пирин, Егеј, Преспа, Гора, Голо Брдо... песни и ора, претставување книги, театарски претстави, филмски проекции... беседи... поезија... Како и промоција на филмот "Сид", снимен во Мосомиште-Пиринско, кај Македонците во Р Бугарија. Фолклорна група "Иван Попов" од

Н. Лески, Гоцеделчевско... претставување на книгата "Македонија 7000 години писменост" од Зариса Параос... фолклорна група и од Егејско... поети од Пиринска Македонија... гости од Гора...

"Чернодрински експрес" - настап на културниот театар "Скрб и утеха", гостување на штипскиот театар... филм за македонската јасновитка баба Ванѓа, "Како свеќа" - учесник на меѓународниот фестивал по принципите на Ганди во Индија... и, се разбира, отворено македонско срце и други гости... Дојдете да го доживеете македонизмот како култ на славење, песни и ора, дарување култура и човекољубие на "Дионисовите слави" на 27 и 28 февруари во Градската библиотека "Браќа Миладиновци" во Скопје, во 20 часот.